



Quality Management System Certificate of Approval

This is to certify that the Quality Management System of:

ELMED doo SKOPJE

Ul. 27 br. 16g, Ilinden, 1041 Skopje
R. Macedonia

has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001:2015

The certificate is valid for the following scope of operation:

Wholesale and maintenance of industrial and medical equipment

Date of Certificate Issue: 21st December 2017

Certificate Valid until: 20th December 2020

Certified with DAS since: 21st December 2011

Certificate Number: DAS18788565/1/Q

Authorized:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Stojanov'.



*This certificate is the property of DAS Certification Ltd and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 1st December 2020*

SN Registrars (Holdings) Limited, Company Number: 07659067
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK



Environmental Management System Certificate of Approval

This is to certify that the Environmental Management System of:

ELMED doo SKOPJE

Ul. 27 br. 16g, Ilinden, 1041 Skopje
R. Macedonia

has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001:2015

The certificate is valid for the following scope of operation:

Wholesale and maintenance of industrial and medical equipment

Date of Certificate Issue: 21st December 2017

Certificate Valid until: 20th December 2020

Certified with DAS since: 21st December 2017

Certificate Number: DAS43232127/1/E

Authorized:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. M. J.', located below the 'Authorized:' text.



*This certificate is the property of DAS Certification Ltd and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 1st December 2020*

Назив на документот:

ПОЛИТИКА

ЗА ИНТЕГРИРАНИОТ СИСТЕМ ЗА МЕНАЏМЕНТ (ИСМ)

Политиката за квалитет и заштита на животната средина во Елмед е наменета на воспоставувањето на правилата за работа во согласност со: барањата на стандардите ИСО 9001 и ИСО 14001, законски пропишаните обврски и посебните барања на нашите деловни партнери.

Со усвоената Политика за ИСМ овозможуваме постигнување на следните цели:

- ▲ Постојано подигнување на нивото на задоволството на клиентите за нашите производи и услуги (преку следење на нивните барања, проширување на асортиманот на производи и услуги, обезбедување на задоволително и повторливо ниво на квалитет);
- ▲ Воспоставување на професионални односи со добавувачите, подизведувачите и сите заинтересирани страни;
- ▲ Постојано идентификување на аспектите на животната средина, како би овозможиле минимизирање на штетните влијанија на животната средина.
- ▲ Обезбедување на стручен и мотивиран кадар преку: професионална селекција, континуирана едукација, ефикасна организација, поттикнување на инвентивноста, постојан развој на тимската работа, взаемна доверба и почитување.
- ▲ Постојан раст и развој на компанијата преку зголемување на ефикасноста и ефективноста на активностите.

Остварување на целите дефинирани во Политиката е постојана задача на сите вработени во компанијата.

Поради тоа, раководството на Елмед постојано ќе ја преиспитува Политиката за ИСМ како и сите елементи на системите за менаџмент и ќе ги прилагодува на условите на пазарот и целите на компанијата.

Град, Датум

Скопје 01.12.2017

Управител

Јулијана Хеѓкези